

Врз основа на член 191 став (4) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 9 став (4) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр.116/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 5 април 2021 година, донесе

## **РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ**

1. Во точката 2 алинеја 6 на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за термоелектроцентралата на биомаса „МЗЗ БИОМАСНА ЕЛЕКТРАНА“ на Друштвото за производство, трговија и услуги МЗЗ БИОМАСНА ЕЛЕКТРАНА ДОО увоз-извоз Скопје, УП1 бр. 08-157/20 од 7 септември 2020 година, објавено во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.219/20, се менува планираното годишно производство на електрична енергија од електроцентралата при што зборовите „7.000.000 kWh“ се менуваат со зборовите „8.000.000 kWh“.
2. Ова решение се доставува до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, операторот на пазарот на електрична енергија и операторот на електродистрибутивниот систем.
3. Оваа Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е**

Друштвото за производство, трговија и услуги МЗЗ БИОМАСНА ЕЛЕКТРАНА ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. Лондонска бр.8, Скопје - Карпош, постапувајќи согласно член 9 став (1) и (2) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа (во понатамошниот текст: Правилник) до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) достави Известување за промена на планираното годишно производство на електрична енергија од електроцентралата од термоелектроцентралата на биомаса „МЗЗ БИОМАСНА ЕЛЕКТРАНА“, УП1 бр. 08-157/20 од 2 април 2021 година.

Регулаторната комисија за енергетика на 7 септември 2020 година одржа седница на која донесе Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за термоелектроцентралата на биомаса „МЗЗ БИОМАСНА ЕЛЕКТРАНА“ со планирана моќност од 1000 kW и со локација на КП 624/44 КО Амзабегово – вон град, општина Свети Николе на Друштвото за производство, трговија и услуги МЗЗ БИОМАСНА ЕЛЕКТРАНА ДОО увоз-извоз Скопје.

Во Известувањето за извршена промена УП1 бр. 08-157/20 од 2 април 2021 година е наведено дека поради можноста за користење на поквалитетно гориво е направена промена во планираното годишно производство од термоелектроцентралата на биомаса „МЗЗ БИОМАСНА ЕЛЕКТРАНА“ од 7.000.000 kWh на 8.000.000 kWh.

Во врска со поднесеното Известување за извршена промена УП1 бр. 08-157/20 од 2 април 2021 година, Регулаторната комисија за енергетика на 5 април 2021 година одржа седница на којашто врз основа на член 191 став (4) од Законот за енергетика\* и член 9 став (4) од Правилникот за донесе Решение за изменување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител УП1 бр. 08-157/20.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор во рок од 30 дена од денот на доставувањето.

УП1 бр. 08-157/20  
5 април 2021 година  
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за  
енергетика и водни услуги на  
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски